



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА  
ENTI SHËTETËROR I REVIZIONIT  
STATE AUDIT OFFICE

**КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ  
ЗА ИЗВРШЕНА РЕВИЗИЈА НА  
ВКУПНИОТ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ  
СО СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПРИХОДИТЕ И  
РАСХОДИТЕ ВО ИЗБОРНА КАМПАЊА  
И РЕВИЗИЈА НА УСОГЛАСЕНОСТ НА  
ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА ТВОЈА ПАРТИЈА СКОПЈЕ – ИЗБОРНА  
КАМПАЊА ЗА ПРЕДВРЕМЕНИ ИЗБОРА ЗА ПРАТЕНИЦИ ВО  
СОБРАНИЕ НА РСМ 2020**

01 2020 04 09

Скопје, април 2021

## СОДРЖИНА

Опис	Страна
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР	1 - 20
Вкупен финансиски извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите во изборна кампања за периодот од 28.05.2020 до 10.08.2020 година	21
Основни политики и образложенија кон финансиските извештај	
- Вовед	22 - 25
- Сметководствени политики	25 - 29
- Образложенија кон финансиските извештај	29 - 32
Прилози	
Прилог 1	
Прилог 2	
Прилог 3	

***ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА ТВОЈА ПАРТИЈА СКОПЈЕ – ИЗБОРНА КАМПАЊА ЗА  
ПРЕДВРЕМЕНИ ИЗБОРА ЗА ПРАТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕ НА РСМ 2020  
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР***

---

Кратенки користени во извештајот:

ПП – политичка партија

РСМ – Република Северна Македонија

ДЗР – Државен завод за ревизија

ДКСК - Државната комисија за спречување на корупцијата

ДИК – Државна изборна комисија

ДДВ – данок на додадена вредност

Финансиски извештај - Вкупен финансиски извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите во изборна кампања

Твоја партија Скопје – изборна кампања за Предвремени избори за пратеници во Собрание на РСМ 2020 - Политичка партија Твоја партија Скопје – изборна кампања за Предвремени избори за пратеници во Собрание на РСМ 2020 (во понатамошниот текст



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА  
ENTI SHTETËROR I REVIZIONIT  
STATE AUDIT OFFICE

Број:10-433/3  
Датум: 23.04.2021

## КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

### Резиме

Извршивме ревизија на Вкупниот финансиски извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите во изборна кампања, заедно со ревизија на усогласеност на Политичка партија Твоја партија Скопје – изборна кампања за Предвремени избори за пратеници во Собрание на РСМ 2020, за период од 28.05.2020 до 10.08.2020 година.

За финансискиот извештај на Твоја партија Скопје – изборна кампања за Предвремени избори за пратеници во Собрание на РСМ 2020 изразивме мислење со резерва за вистинитоста и објективноста на финансискиот извештај како и за усогласеноста со законската регулатива, упатства и воспоставени политики.

Со ревизијата ги констатиравме следните состојби:

- финансискиот извештај не е поднесен во рок од 20 дена од денот на настапување на предизборниот молк и не е доставен Извештај за примени донации на трансакциска сметка за финансирање на изборна кампања од единаесеттиот ден од изборната кампања до нејзиното завршување;
- не се води Регистар за донации за време на изборната кампања;
- вршењето на платниот промет со асигнација не е реализиран преку трансакциската сметка на учесникот во изборната кампања;
- склучен е договор за услуги за изборниот процес, кој е со период на важност подолг од изборниот процес и не содржи конкретни податоци за неговата намена;
- за искажаните расходи во вкупниот финансиски извештај по основ на обврски за објавено платено политичко рекламирање не е доставена целосна поткрепувачка документација.

---

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор 1

\_\_\_\_\_

**ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА ТВОЈА ПАРТИЈА СКОПЈЕ – ИЗБОРНА КАМПАЊА ЗА  
ПРЕДВРЕМЕНИ ИЗБОРА ЗА ПРАТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕ НА РСМ 2020  
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

---

За констатираните состојби дадени се препораки, со цел преземање мерки за нивно надминување.

Во делот на нагласување на прашања за неизвесност и континуитет ги обелоденуваме состојбите кои се однесуваат на:

- разлика од 9 илјади денари помеѓу вкупниот финансиски извештај и договорите за асигнација поради помал платен износ од страна на ДИК врз основа на коригирана фактура;
- во вкупните извори на финансирање на изборната кампања, со 98% учествуваат средствата обезбедени од Буџетот на РСМ;
- не донесен акт за определување на просечно постигната цена и најниска цена на електронските медиуми (интернет порталите) во последните пет изборни циклуси, обврска на ДИК од 2020 година.

Во делот за останати прашања, истакнуваме одредени неусогласености во Изборниот законик и тоа:

- потреба од преиспитување на член 83 став 2 од Изборниот законик во делот на финансирањето на изборната кампања со средства од редовната сметка на политичката партија, како и допрецизирање на наведениот член во делот на финансирање на изборниот процес од донации од политичка партија, во однос на поединечните и вкупните лимити на средства финансирани/донирани од физички и правни лица;
- да се уреди начинот на кој донаторите ќе докажат/потврдат дека не се „поврзани лица“, со радиодифузерите, печатените медиуми и електронските медиуми (интернет порталите) при финансирање или давање донации на политичките партии;
- законско регулирање на одредбите од член 85 од Изборниот законик, во делот на начинот на постапување за случаите кога во Вкупниот финансиски извештај се прикажани вишок на собрани средства на сметката за изборна кампања, како и кога се прикажани повеќе расходи од приходи, односно неплатени обврски;
- пропишување на критериуми кои ќе се применуваат при распределба на средствата за платеното политичко рекламирање од Буџетот на РСМ и тоа помеѓу двете најголеми политички партии од позицијата, опозиција и партиите кои не освоиле доволно пратеници да формираат пратеничка група или не се застапени во Собранието на РСМ;
- пропишување на обврска за доставување на извештај за искористените рекламни паноа и билборди од страна на општините во РСМ и градот Скопје;
- да се преземат активности за доуредување на Изборниот законик во делот на определување надлежен орган за следење и известување за изборното

---

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор 2

**ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА ТВОЈА ПАРТИЈА СКОПЈЕ – ИЗБОРНА КАМПАЊА ЗА  
ПРЕДВРЕМЕНИ ИЗБОРА ЗА ПРАТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕ НА РСМ 2020  
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

---

- медиумско претставување на електронските медиуми (интернет портали);
- уредување на начинот на организирање, плаќање, следење и известување до надлежните органи за интернет претставувањето кое го вршат учесниците во изборната кампања преку социјалните мрежи;
  - да се преиспита утврдениот краен рок за уплата на донации, односно потребно е да се утврди донациите да се уплатуваат најдоцна до денот на завршување на изборната кампања;
  - доуредување на член 84-б, став 8 од Изборниот законик со кој ќе се даде можност Министерство за финансии со подзаконски акт да го уреди начинот на водење на деловните книги и подготвување на финансиските/финансискиот извештај за изборната кампања почитувајќи ги сите видови/извори на финансирање на изборната кампања кога не секогаш истите предизвикуваат паричен прилив на трансакциската сметка;
  - доуредување на Изборниот законик со што во делот на Казни и прекршочни одредби ќе бидат предвидени глоби и за електронските медиуми (електронските портали) во случај за недоставување на Извештајот за рекламниот простор искористен од секој учесник во изборната кампања и средствата кои се платени и се побаруваат по таа основа;
  - номотехничко уредување на Изборниот законик поради тоа што одредени точки на одредени членови немаат следственост и во исто време во самите одредби на одредени членови има погрешно повикување и
  - Собранието на РСМ да ја задолжи Законодавно - правната комисија на Собранието на РСМ да утврди пречистен текст на Изборниот законик и истиот терминолошки да го усогласи со уставот и со правниот систем.

Надлежните институции потребно е да преземат активности за надминување на утврдените системски слабости.

Од страна на одговорното лице на субјектот, не се добиени забелешки на Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор.

---

*Ревизорски тим:*

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_

*Овластен државен ревизор* 3

**ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА ТВОЈА ПАРТИЈА СКОПЈЕ – ИЗБОРНА КАМПАЊА ЗА  
ПРЕДВРЕМЕНИ ИЗБОРА ЗА ПРАТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕ НА РСМ 2020  
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

---

**1. Вовед**

- 1.1. Извршивме ревизија на приложениот финансиски извештај на страна 21, заедно со ревизија на усогласеност на Политичка партија Твоја партија Скопје – изборна кампања за Предвремени избори за пратеници во Собрание на РСМ 2020 на сметката за Политичка Партија Твоја партија Скопје – предвремени Парламентарни избори 2020, која се состои од финансиски извештај за приходите и расходите за период од 28.05.2020 до 10.08.2020 година и преглед на значајни сметководствени политики и објаснувачки белешки кон финансискиот извештај.
- 1.2. Ревизијата на финансискиот извештај од точка 1.1. на овој извештај е извршена согласно член 22 став 1 од Законот за државната ревизија и Годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија согласно член 23 од Законот за државна ревизија.
- 1.3. Финансискиот извештај од точка 1.1. на овој извештај се одговорност на Политичка партија Твоја партија Скопје – изборна кампања за Предвремени избори за пратеници во Собрание на РСМ 2020 застапувано од:

- Александар Тортевски, овластено лице.

Оваа одговорност вклучува дизајнирање, имплементација и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансискиот извештај, кој што е ослободен од материјално погрешни прикажувања, без разлика дали е резултат на измами или грешки, избор и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во околностите.

Раководството на субјектот е исто така одговорно за осигурување дека активностите, финансиските трансакции и информации, рефлектирани во финансискиот извештај е во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

- 1.4. Одговорност на ревизорите е да изразат мислење за финансискиот извештај од точка 1.1. врз основа на извршената ревизија. Оваа одговорност вклучува и изразување мислење за тоа, дали активностите, финансиските трансакции и информации рефлектирани во финансискиот извештај се, во сите материјални аспекти, во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

Оваа одговорност вклучува извршување на постапки за добивање ревизорски докази за тоа дали приходите и трошоците се користени за планираните намени утврдени од страна на законодавецот. Таквите постапки вклучуваат и процена на ризикот од неусогласеност.

---

*Ревизорски тим:*

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_

*Овластен државен ревизор*

4

**ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА ТВОЈА ПАРТИЈА СКОПЈЕ – ИЗБОРНА КАМПАЊА ЗА  
ПРЕДВРЕМЕНИ ИЗБОРА ЗА ПРАТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕ НА РСМ 2020  
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

---

Ревизијата е извршена во согласност со Ревизорските стандарди на Врховните ревизорски институции (ISSAI). Овие стандарди налагаат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата со цел да добиеме разумно уверување за тоа дали финансискиот извештај е ослободен од материјално погрешни прикажувања. Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на достатни соодветни ревизорски докази како поткрепа на нашите заклучоци. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризикот од материјална неусогласеност, без разлика дали е резултат на измами или грешки.

При процена на ризикот, ревизорот ги разгледува внатрешните контроли релевантни за подготвување и објективно презентирање на финансискиот извештај со цел да се дизајнираат ревизорски постапки кои се соодветни во околноста, но не за целите на изразување на мислење за ефикасноста на внатрешните контроли на субјектот. Ревизијата исто така вклучува оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствени проценки направени од страна на раководството на субјектот, како и оценка на севкупното презентирање на финансискиот извештај. Веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

## **2. Цели, заснованост и период на вршење на ревизијата**

2.1. Цел на ревизијата на финансискиот извештај е да му овозможи на ревизорот да добие разумно уверување за тоа дали финансискиот извештај земен како целина е ослободен од материјално погрешни прикажувања било поради измама или поради грешка, овозможувајќи му на ревизорот да изрази мислење за тоа дали финансискиот извештај е изготвен, во сите материјални аспекти, во согласност со применливата рамка за финансиско известување и да известува за финансискиот извештај и да комуницира, во согласност со ревизорските наоди.

Цел на ревизијата на усогласеност во врска со ревизијата на финансискиот извештај е ревизорот да добие разумно уверување за тоа дали активностите, финансиските трансакции и информациите рефлектирани во финансискиот извештај се, во сите материјални аспекти, во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики и да ја известува законодавната власт и други соодветни тела за наоди и расудувања.

2.2. Финансискиот извештај кој е предмет на овој извештај е составен според применливата рамка за финансиско известување во Република Македонија.

2.3. Ревизијата од точка 1.1. погоре е планирана и извршена во периодот од 19.10.2020 до 13.11.2020 година кај Политичка партија Твоја партија Скопје – изборна

---

Ревизорски тим:

Овластен државен ревизор 5

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_



**ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА ТВОЈА ПАРТИЈА СКОПЈЕ – ИЗБОРНА КАМПАЊА ЗА  
ПРЕДВРЕМЕНИ ИЗБОРА ЗА ПРАТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕ НА РСМ 2020  
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

---

кампања за Предвремени избори за пратеници во Собрание на РСМ 2020 од тим на Државниот завод за ревизија.

### 3. Наоди и препораки

Прашањата кои ги покрива овој извештај беа дискутирани на завршниот состанок со овластеното лице на учесникот во изборната кампања, одржан на ден 29.12.2020 година.

Од страна на одговорното лице на субјектот, не се добиени забелешки на Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор.

Констатирани се следните состојби:

#### 3.1. Усогласеност со закони и прописи

3.1.1. Во Изборниот законик<sup>1</sup>, утврдени се роковите во кои учесникот во изборната кампања е должен да поднесе Извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборна кампања од денот на нејзиното отворање до завршувањето на изборниот круг, како и роковите за поднесување на два (2) извештаи со образец за примени донации на трансакциската сметка за финансирање на изборната кампања. Учесникот во изборната кампања, извештаите треба да ги достави до ДИК, ДЗР и до ДКСК, кои се должни да ги објават на своите веб страници.

Исто така обврска на учесникот во изборната кампања, согласно одредбите од Изборниот законик, за време на изборната кампања е да води регистар на донации на образец пропишан со Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистар на донации за време на изборна кампања<sup>2</sup>.

Со увид во доставената документација ревизијата констатира дека учесникот во изборната кампања, целосно не постапил согласно одредбите од Изборниот законик и тоа:

- во рок од 20 дена од денот на настапување на предизборниот молк за првиот круг не е поднесен Извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборна кампања од денот на нејзиното отворање до завршувањето на првиот изборен круг, што не е во согласност со член 84-б став 1 од Изборниот законик;
- не е доставен Извештај за примени донации на трансакциска сметка за финансирање на изборна кампања (од единаесеттиот (11) ден од

---

<sup>1</sup> „Службен весник на Република Македонија“ број 40/06, 136/08, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18, 27/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 98/19 и 42/20

<sup>2</sup> „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 30/09

**ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА ТВОЈА ПАРТИЈА СКОПЈЕ – ИЗБОРНА КАМПАЊА ЗА  
ПРЕДВРЕМЕНИ ИЗБОРА ЗА ПРАТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕ НА РСМ 2020  
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

---

изборната кампања до завршувањето на изборната кампања), што не е согласно член 84-б став 2 од Изборниот законик. Доставен е Извештај за примени донации на трансакциска сметка за финансирање на изборна кампања од денот на отворање на трансакциската сметка до крајот на десеттиот (10) ден од изборната кампања и

- не води Регистар за донации за време на изборната кампања, што не е согласно член 83-б од Изборниот законик.

Наведените состојби влијаат врз навремено и транспарентно известување на учесникот во изборната кампања со податоци за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборна кампања.

**Препорака:**

Надлежните органи на политичката партија во иднина при организирање на избори да ги изготвуваат и до надлежните органи да ги доставуваат сите пропишани регистри и финансиски извештаи.

3.1.2. Со измените на Изборниот законик објавени во „Службен весник на Република Македонија“ број 140/2018 и 27/2019, во член 76-д од Изборниот законик е уредено плаќањето кон радиодифузерите, печатените медиуми и електронски медиуми (портали) за политичко рекламирање на учесниците во изборниот процес, односно финансиските средства се обезбедуваат од средствата на Буџетот на РСМ, а ДИК ги исплаќа средствата врз основа на доставена фактура од страна на радиодифузерите, печатените медиуми и електронски медиуми (портали). Во постапката на реализација на исплатата на средствата, врз основа на одредбите од Законот за облигационите односи<sup>3</sup>, склучени се повеќе договори за асигнација<sup>4</sup> помеѓу учесникот во кампањата (асигнант), ДИК (асигнат) и радиодифузери (асигнатор), со кои, учесникот во изборната кампања ја овластува ДИК во негово име да му исплати на радиодифузерот определен паричен износ на средства врз основа на доставена фактура.

Со увид во поткрепувачката документација и начинот на вршење на сметководствената евиденцијата на трансакциите поврзани со извршените плаќања на парични средства во вкупен износ од 1.994 илјади денари од страна на ДИК, утврдивме дека учесникот во изборната кампања не постапил согласно членот 17 и членот 18 од Законот за платниот промет<sup>5</sup> и одредбите од дел II точка

---

<sup>3</sup>„Службен весник на Република Македонија“ број 18/01, 4/02, 5/03, 84/08, 81/09, 161/09, 23/13 123/13, Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.121 /2001 објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр.78/01 и Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.67/2002 објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр.59/02

<sup>4</sup> Во член 1059 од Законот за облигационите односи е определено „Со упатување (асигнација) едно лице, упатувач (асигнат) овластува друго лице, упатеник, (асигнант), за негова сметка да изврши нешто за определено трето лице, примач на упатување (асигнатор), а него го овластува да го прими тоа извршување од свое име,

<sup>5</sup> „Службен весник на Република Македонија,“ број 113/07, 22/08, 159/08, 133/09, 145/10, 35/11, 11/12, 59/12, 166/12, 170/13, 153/15, 199/15, 193/17 и „Службен весник на Република Северна Македонија,“ број 7/19

**ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА ТВОЈА ПАРТИЈА СКОПЈЕ – ИЗБОРНА КАМПАЊА ЗА  
ПРЕДВРЕМЕНИ ИЗБОРА ЗА ПРАТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕ НА РСМ 2020  
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

---

8.4, потточка 18, став 6 од Упатството за формата и содржината на платните инструменти за вршење на платниот промет во земјата<sup>6</sup>, каде е пропишано дека вршењето на платниот промет со асигнација, треба да се реализира преку трансакциската сметка, со Налог за пренос (образец ПП30), односно .....„*овој платен инструмент може да се користи кога преносот на средства се врши меѓу две сметки на ист учесник, па дури и кога се врши книжење на одреден износ на средства во полза и на товар на иста сметка на учесникот како резултат на компензација, асигнација, цесија, преземање на долг, пренос на хартии од вредност и по основа на други пресметки пропишани со закон,*„

Истакнуваме дека и покрај утврдената состојба, приходите и расходите се искажани во вкупниот финансиски извештај на ПП Твоја партија Скопје - изборна кампања за Предвремени избори за пратеници во Собрание на РСМ 2020.

**Препорака:**

Надлежните органи на политичката партија во иднина при организирање на избори да преземат мерки при вршењето на платниот промет со асигнација, истиот да се реализира преку трансакциската сметка.

### 3.2. Финансиски извештај

3.2.1. За уредување на правата и обврските за плаќање на политичко рекламирање на интернет (Фејсбук) за потребите на изборната кампања, на ден 08.07.2020 година, склучен е договор за услуги во износ од 126 илјади денари, помеѓу три (3) договорни страни застапувани од едно исто физичко лице во три различни својства и тоа како: вршител на услуга (физичко лице), гарант (овластено лице на ПП Твоја Партија Скопје за сметката за редовно работење) и нарачател (овластено лице на ПП твоја Партија Скопје за сметката изборната кампања за пратеници во Собранието на РСМ 2020).

Со договорот вршителот на услугата е согласен од својата трансакциска сметка да го плати политичкото рекламирање на интернет (Фејсбук) за нарачателот, а нарачателот по завршување на изборната кампања има обврска на вршителот на услугата целосно да му го врати договорениот износ. Доколку нарачателот нема доволно средства, целосното намирување на долгот ќе го реализира гарантот во рок од една (1) година од денот на бришење на нарачателот од Централниот регистар на РСМ. Доколку и во наведениот рок гарантот не ги врати на вршителот на услугата сите договорни средства, вршителот на услугата е согласен остатокот од долгот да го прости, односно да се смета за донација од вршителот на услугата кон гарантот.

Наведените одредби од договорот, се однесуваат на временски период кој е подолг од периодот на изборниот процес.

---

<sup>6</sup> „Службен весник на Република Македонија“ број 161/07, 56/08, 114/08, 149/08, 165/08, 95/09, 18/11, 77/12 и 197/17)

**ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА ТВОЈА ПАРТИЈА СКОПЈЕ – ИЗБОРНА КАМПАЊА ЗА  
ПРЕДВРЕМЕНИ ИЗБОРА ЗА ПРАТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕ НА РСМ 2020  
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

---

Со увид во одредбите од договорот и презентираната документација поврзана со неговата реализација во изборниот процес, ревизијата утврди дека на трансакциска сметката на физичкото лице (вршител на услуга) извршен е поврат само на износ од 23 илјади денари<sup>7</sup>.

Наведените состојби не се во согласност со член 83 од Изборниот законик, поради што ревизијата не е во можност да утврди дали дадената услуга е донација или позајмица и да ја потврди реалноста и објективноста на искажаните донации во регистарот и извештајот на донации.

**Препорака:**

Надлежните органи на политичката партија во иднина при организирање на избори, договорите за услуги за изборен процес да ги склучуваат со важност за временски период на изборниот процес и да содржат одредби со податоци за неговата намена.

3.2.2. За исполнување на законските обврски на радиодифузерите, печатените медиуми и електронски медиуми (портали) во делот на објавувањето на платено политичко рекламирање, финансиски средства се обезбедуваат од средствата на Буџетот на РСМ. Со извршената ревизија на пресметаните расходи по основ на обврски за објавено платено политичко рекламирање искажани во Вкупниот финансиски извештај, ги констатиравме следниве состојби:

- кај два (2) радиодифузери кон фактурите за платено политичко рекламирање во вкупен износ од 52 илјади денари нема прилог на медија планови (Прилог 1) и
- еден (1) електронски медиум до учесникот во изборната кампања доставил фактури во вкупен износ од 31 илјади денари без прилог на примерок од извршените објави на интернет порталот (Прилог 2).

Утврдените состојби не се во согласност со член 76-д точка 3 и 9 од Изборниот законик со кој е утврдена документацијата која треба да биде прилог на фактурите доставени од радиодифузерите, печатените медиуми и електронските медиуми (интернет портали) до учесникот во изборната кампања, што има влијание на податоците за искажани расходи во вкупниот финансиски извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите во изборната кампања.

**Препорака:**

Надлежните органи на партијата во иднина при организирање на избори да ја обезбедат целокупната поткрепувачка документација за искажаните расходи.

---

<sup>7</sup> Извод број 8 на ден 06.08.2020 година

## **Основ за изразување на мислење**

Вкупен ефект од изнесените наоди, кои се основ за изразување мислење, во точките 3.1. и 3.2. е отсуство на навремено и транспарентно известување на учесникот во изборната кампања, не воспоставен Регистар за донации за време на изборната кампања, вршење на платниот промет со асигнација без негова реализација преку трансакциска сметка, склучен договор за услуги за изборниот процес со период на важност подолг од изборниот процес кој не содржи конкретни податоци дали услугата е донација или не и отсуство на целосна поткрепувачка документација за искажаните расходи во вкупниот финансиски извештај по основ на обврски за објавено платено политичко рекламирање.

## **4. Ревизорско мислење**

### **Мислење за финансискиот извештај**

Според наше мислење, освен за можните ефекти на прашањата изнесени во точка 3.2., финансискиот извештај на сметката на Политичка партија Твоја партија Скопје – изборна кампања за Предвремени избори за пратеници во Собрание на РСМ 2020 го прикажуваат вистинито и објективно, во сите материјални аспекти, резултатот на финансиските активности за периодот од 28.05.2020 до 10.08.2020 година, во согласност со применливата рамка за финансиско известување.

### **Мислење за усогласеност со закони и прописи**

Според наше мислење, освен за можните ефекти на прашањата изнесени во точката 3.1. и 3.2. активностите, финансиските трансакции и информации, рефлектирани во финансискиот извештај на сметката на Политичка партија Твоја партија Скопје – изборна кампања за Предвремени избори за пратеници во Собрание на РСМ 2020, во сите материјални аспекти се во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

## **5. Нагласување на прашања за неизвесност и континуитет**

- 5.1. Ревизијата утврди разлика помеѓу податоците искажани во вкупниот финансиски извештај во кој пресметаните расходи по основ на обврски за објавено платено политичко рекламирање кои се финансираат од Буџетот на РСМ се во износ од 2.003 илјади денари, а согласно Договорите за асигнација склучени помеѓу ДИК, радиодифузерите и учесникот во изборната кампања истите изнесуваат 1.994 илјади денари. Разликата од 9 илјади денари е поради помалку платен износ од страна на ДИК врз основ на коригирана фактура од

**ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА ТВОЈА ПАРТИЈА СКОПЈЕ – ИЗБОРНА КАМПАЊА ЗА  
ПРЕДВРЕМЕНИ ИЗБОРА ЗА ПРАТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕ НА РСМ 2020  
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

страна на еден од радиодифузерите.

5.2. Согласно член 83 став 2 од Изборниот законик изборната кампања може да се финансира од средства од редовната сметка на политичката партија, членарина на политичката партија, донации на политичка партија, физички лица во висина од 3.000 евра во денарска противвредност, правни лица во висина од 30.000 евра во денарска противвредност и кредити на политичката партија наменети за изборна кампања.

За исполнување на законските обврски на радиодифузерите, печатените медиуми и електронски медиуми (портали) во делот на објавувањето на платено политичко рекламирање, во изборниот процес, согласно член 76-д од изборниот законик, финансиските средства се обезбедуваат од средствата на Буџетот на РСМ, а се исплаќаат од страна на Државната изборна комисија.

Од извршената анализа на вкупните извори на финансирање на изборната кампања за предвремените парламентарни избори 2020 година на Твоја партија Вкупниот извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборната кампања, ревизијата утврди дека 98% од средствата за изборната кампања се обезбедени од Буџетот на РСМ, додека само 2% се обезбедени од членарини, прикажано на следниот графикон:



5.3. Во член 75 - ѓ точка 11 од Изборниот законик, определено е дека „.....Државната изборна комисија е должна да ја објави на нејзината веб-страница просечно постигнатата цена и најниската цена за платено политичко рекламирање од страна на радиодифузерите, печатените медиуми и електронските медиуми (интернет порталите) во последните пет изборни циклуси, најдоцна до денот на распишување на изборите“..... Постапувајќи по наведениот член од законот, Државната изборна комисија на ден 16.02.2020 година, донела Одлука за утврдување на просечно постигнатата цена и најниската цена за платено

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор 11

**ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА ТВОЈА ПАРТИЈА СКОПЈЕ – ИЗБОРНА КАМПАЊА ЗА  
ПРЕДВРЕМЕНИ ИЗБОРА ЗА ПРАТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕ НА РСМ 2020  
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

---

политичко рекламирање во последните пет изборни циклуси<sup>8</sup>, која не ги содржи сите потребни податоци утврдени со наведениот член од законот. Имено, во одлуката не се наведени просечно постигнатите цени и најниската цена за платено политичко рекламирање од страна на електронските медиуми (интернет порталите) во последните пет изборни циклуси, определувајќи за истите само на вкупната сума од еден учесник во изборна кампања која не може да биде поголема петнаесет илјади евра во денарска противвредност без вклучен ДДВ, имајќи предвид дека оваа законска надлежност на ДИК е доделена со Законот за изменување и дополнување на Изборниот законик, објавен во „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 42/2020.

## **6. Останати прашања**

### **Финансирање на изборната кампања**

6.1. Законот за финансирање на политичките партии<sup>9</sup> ги уредува изворите, приходите и расходите на политичките партии, како и начинот на кој се врши надзорот и контролата на нивното финансирање. Средствата за редовно работење на политичките партии се остваруваат од јавни извори за финансирање, со средства од Буџетот на РСМ и од приватни извори на финансирање: членарина, кредит, донации, подароци, прилози, дотации, спонзорства, легати, продажба на промотивен и пропаганден материјал.

Со донесувањето на Законот за финансирање на политичките партии<sup>10</sup> во 2004 година, вкупните средства за годишно финансирање на политичките партии беа утврдени во висина од 0,06% од вкупните изворни приходи на Буџетот на РСМ, додека со Законот за изменување и дополнување на Законот за финансирање на политичките партии<sup>11</sup> од 2018 година истите се зголемени на 0,15% од изворните приходи на Буџетот на РСМ. Поради епидемијата со COVID 19, во јуни 2020 година со Уредбата со Законска сила за финансирање на политичките партии<sup>12</sup>, процентот од изворните приходи е намален на 0,04%, за да во декември 2020 со Законот за изменување на Законот за финансирање на политичките партии<sup>13</sup>, процентот за финансирање на политичките партии е утврден во висина од 0,105% од изворни приходи на Буџетот на РСМ.

Со извршените ревизии за период 2016-2019 година на сметките на политичките партии за редовно работење констатиравме дека ваквите законски измени значително влијаат врз структурата на приходите на политичките партии.

Со анализата на приходите по видови на извори на финансирање, утврдивме

---

<sup>8</sup> Број 10-476/1

<sup>9</sup> „Службен весник на Република Македонија“ број 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12, 23/13, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 294/20;

<sup>10</sup> „Службен весник на Република Македонија“ број 76/04;

<sup>11</sup> „Службен весник на Република Македонија“ број 140/18;

<sup>12</sup> „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 166/20;

<sup>13</sup> „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 294/20;

**ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА ТВОЈА ПАРТИЈА СКОПЈЕ – ИЗБОРНА КАМПАЊА ЗА  
ПРЕДВРЕМЕНИ ИЗБОРА ЗА ПРАТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕ НА РСМ 2020  
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

---

дека учеството на јавното финансирање од Буџетот на РСМ за редовното работење на политичките партии бележи тренд на зголемување, (во интервал од 30% до 70%) наспроти тренд на опаѓање на учеството на приватните извори на финансирање во вкупните приходи (во интервал од 70% на 30%).

Истакнуваме дека со донесувањето на Законот за изменување и дополнување на Изборниот законик во 2020 година<sup>14</sup>, во член 83 став 2 уредено е дека изборната кампања може да се финансира, меѓу другите извори и од средства од редовната сметка на политичката партија со тоа што овој вид на финансирање на изборната кампања „нема да се применува за предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија кои ќе се одржат во 2020 година“<sup>15</sup>.

Имајќи ја предвид оваа одредба, укажуваме дека дадена е законска можност, средствата добиени од Буџетот на РСМ за финансирање на редовното работење на политичките партии да се прелеваат како финансиски средства со кои ќе се покриваат трошоци на учесниците во изборните кампањи, што ќе доведе до финансирање на изборната кампања со средства од Буџетот на РСМ во повисок износ од утврдениот во Буџетот на РСМ за секој поединечен изборен процес.

Ревизијата смета дека потребно е да се преиспита член 83 став 2 од Изборниот законик во делот на финансирање на изборната кампања со средства од редовната сметка на политичката партија.

Исто така укажуваме дека уредувањето на изворите на финансирање на изборната кампања не даваат јасно разграничување, од причина што и средствата од членарина и средствата од донации на политичка партија повторно се средства од редовната сметка на политичката партија.

Имено, согласно член 13 од Законот за финансирање на политичките партии, донациите претставуваат приватни извори на финансирање на политичките партии, додека во член 16 од наведениот закон е уреден износот на поединечната донација и тоа:

- физички лица до висина од 30 просечни нето плати во Републиката и
- правни лица во висина од 60 просечни плати во Републиката,

исплатени во претходниот месец и објавени од Државниот завод за статистика, кој износ не смее да биде кумулиран повеќе од еднаш годишно.

Со донесувањето на Законот за изменување и дополнување на Изборниот законик од 16.02.2020 година, во член 83 став 2 уредено е дека изборната кампања може да се финансира и од:

- донации на политичка партија,

---

<sup>14</sup> „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 42/20;

<sup>15</sup> член 57 од Законот за изменување и дополнување на Изборниот законик (Службен весник на Република Северна Македонија“ број 42/20);



**ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА ТВОЈА ПАРТИЈА СКОПЈЕ – ИЗБОРНА КАМПАЊА ЗА  
ПРЕДВРЕМЕНИ ИЗБОРА ЗА ПРАТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕ НА РСМ 2020  
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

---

- физички лица во висина од 3.000 евра во денарска противвредност и
- правни лица во висина од 30.000 евра во денарска противвредност.

Ревизијата укажува дека во услови на дадена законска можност за финансирање на изборната сметка со донации на политичката партија потребно е допрецизирање на член 83 од Изборниот законик, во делот на финансирање на изборниот процес од донации од политичка партија, во однос на поединечните и вкупните лимити на средства.

6.2. Во член 75 став 5 од Изборниот законик е пропишано дека *„радиодифузерите, печатените медиуми и електронските медиуми (интернет порталите), како и нивните поврзани лица не смеат на било каков начин да финансираат или да даваат донации на политичките партии“*. Како поврзани лица се сметаат лицата дефинирани во членот 36 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Дефинираниот опфат на поврзани лица го отежнува нивното препознавање во случај кога истите се јават како донатори во изборна кампања.

Поради наведеното ревизијата смета дека е потребно во Изборниот законик да се уреди начинот на кој донаторите ќе докажат/потврдат дека не се „поврзани лица“, со радиодифузерите, печатените медиуми и електронските медиуми (интернет порталите) при финансирање или давање донации на политичките партии.

6.3. Во член 85 став 5 од Изборниот законик уреден е начинот на постапување на група избирачи како учесници во изборна кампања, во случаи кога постои вишок на собрани средства на сметката за изборна кампања, за кои е предвидено да се подарат во добротворни цели.

Ревизијата смета дека постои потреба од законско регулирање на одредбите од член 85 од Изборниот законик, во делот на начинот на постапување за случаите кога во Вкупниот финансиски извештај се прикажани:

- вишок на собрани средства, кога како учесник во изборната кампања не се јавува само група на избирачи, туку и политичка партија или коалиција, со што ќе се обезбеди еднакво постапување за сите учесници во изборната кампања дефинирани во член 2 став 1 точка 14 од Изборниот законик и
- повеќе расходи од приходи, односно неплатени обврски, во насока на пропишување на одредба со која ќе се уреди дека учесникот во изборната кампања може да преземе обврски само во рамки на обезбедените средства, имајќи го притоа во предвид член 71, став 10 од Изборниот законик, во кој е уредено дека сите трошоци за кампањата исклучиво ќе се покријат од средствата на сметката за изборна кампања.

6.4. Во Конечните извештаи за извршените ревизии на Вкупниот финансиски извештај за приходите и расходите на сметките на учесниците во изборната

---

Ревизорски тим:

Овластен државен ревизор 14

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

**ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА ТВОЈА ПАРТИЈА СКОПЈЕ – ИЗБОРНА КАМПАЊА ЗА  
ПРЕДВРЕМЕНИ ИЗБОРА ЗА ПРАТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕ НА РСМ 2020  
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

---

кампања во минати години, овластениот државен ревизор ја истакнуваше потребата од пропишување на начинот на утврдување и висината на вкупните средствата кои ќе се обезбедуваат од Буџетот на РСМ за платеното политичко рекламирање, како и начинот и критериумите кои ќе се применуваат при распределба на овие средства по одделните учесници во изборната кампања. Имено, со донесувањето на Законот за изменување и дополнување на Изборниот законик во февруари 2020 година, („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 42/2020) со измената на член 76-д уреден е начинот на утврдување и висината на вкупните средствата кои ќе се обезбедуваат од Буџетот на РСМ за платеното политичко рекламирање, кои не смеат да ја надминат сумата од 2 (две) евра во денарска противвредност без пресметан ДДВ, по запишан избирач од вкупно запишани избирачи на територијата на РСМ.

Во однос на критериумите кои ќе се применуваат при распределба на овие средства по одделните учесници во изборната кампања, утврдена е распределба на вкупните средства и тоа:

- најмногу 45% од средствата може да искористат двете најголеми политички партии од позицијата кои на последните избори за пратеници во Собранието на РСМ освоиле најмногу гласови,
- најмногу 45% од средствата може да искористат двете најголеми политички партии од опозицијата кои на последните избори за пратеници во Собранието на РСМ освоиле најмногу гласови,
- најмногу 10% од средствата може да искористат политичките партии во Собранието на РСМ кои на последните избори за пратеници не освоиле доволно пратеници да формираат пратеничка група и за политичките партии кои не се застапени во Собранието на РСМ или кандидати.

Истакнуваме дека со наведените измени и дополнувања на Изборниот законик, не се пропишани поконкретни критериумите кои ќе се применуваат при распределба на овие средства помеѓу партиите кои не освоиле доволно пратеници да формираат пратеничка група или не се застапени во Собранието на РСМ, поради што ревизијата смета дека има потреба од доуредување на Изборниот законик во овој дел.

Согласно Уредбата со законска сила за прашања поврзани со изборите за пратеници во Собранието на Република Северна Македонија на 15 јули 2020 година, за изборната кампања во 2020 година ДИК има исплатено средства во износ од 196.358 илјади денари, поодделно по учесници во изборниот процес, прикажано во графиконот подолу.


---

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор 15

**ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА ТВОЈА ПАРТИЈА СКОПЈЕ – ИЗБОРНА КАМПАЊА ЗА  
ПРЕДВРЕМЕНИ ИЗБОРА ЗА ПРАТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕ НА РСМ 2020  
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**



### Рекламни паноа и билборди

6.5. Во Конечните извештаи за извршените ревизии на Вкупниот финансиски извештај за приходите и расходите на сметките на учесниците во изборната кампања во минати години, овластениот државен ревизор ја истакна состојбата со закупот на рекламни паноа и билборди, како платено политичко рекламирање на учесниците во изборната кампања и потребата за изготвување и доставување на извештаи за искористените рекламни паноа и билборди и средствата кои се платени или се побаруваат по таа основа, од страна на правните лица кои стопанисуваат со рекламните паноа и билборди, општините во Републиката и градот Скопје.

Со донесувањето на Законот за изменување и дополнување на Изборниот законик во февруари 2020 година, („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 42/2020) извршено е дополнување на член 78-а, став 8, каде е уредено дека правните лица кои стопанисуваат со рекламните паноа и билборди се должни да поднесат извештај за доделените локации за секој учесник во изборната кампања, средствата кои се побаруваат од секој учесник како и средствата кои се наплатени, но не пропишана наведената обврска и за општините во РСМ и градот Скопје да изготват и достават извештај за искористените рекламни паноа и билборди и средствата кои се платени или се побаруваат по таа основа, поради што отежнато е потврдувањето на

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор 16

**ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА ТВОЈА ПАРТИЈА СКОПЈЕ – ИЗБОРНА КАМПАЊА ЗА  
ПРЕДВРЕМЕНИ ИЗБОРА ЗА ПРАТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕ НА РСМ 2020  
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

---

исплатените средства за закуп на рекламни паноа и билборди.

За надминување на утврдената состојба односно за зголемување на транспарентноста на вкупното и поединечното политичко рекламирање на учесниците во изборната кампања, потребно е надлежните органи да преземат активности за доуредување на одредбите од Изборниот законик во делот на пропишување на обврската за доставување на извештај за искористените рекламни паноа и билборди од страна на општините во РСМ и градот Скопје.

**Следење на медиумско претставување на учесниците во изборна кампања на електронските медиуми (интернет портали)**

6.6. Со измените и дополнувањата на Изборниот законик од 30.07.2018 година извршено е менување на член 76-в со кој за електронските медиуми (интернет портали) наместо Агенцијата, ДИК добива надлежности во делот на следење и известување за изборното медиумско претставување на електронските медиуми (интернет портали), како и покренување на прекршочни постапки против истите во случај на непостапување по законикот.

Со измените и дополнувањата на Изборниот законик од февруари 2019 година и февруари 2020 година, сите горенаведени активности кои треба да ги спроведува ДИК во однос на надзорот на интернет порталите се бришат, без определување на институција надлежна за следење и надзор на изборното медиумско претставување преку интернет порталите.

Истакнуваме дека останата е законската обврска електронски медиуми (интернет портали) да се регистрираат во Регистарот на електронски медиуми (интернет портали) кои обезбедуваат платено политичко рекламирање за учесниците во изборната кампања, кој го води ДИК, да доставуваат ценовници и Извештај за рекламниот простор искористен од секој од учесниците во изборната кампања и средствата кои се платени или се побаруваат по таа основа.

Наведената состојба упатува на потреба во Изборниот законик да се определи надлежен орган за следење и известување за изборното медиумско претставување на електронските медиуми (интернет портали).

**Изборна кампања-интернет претставувањето**

6.7. Во член 69-а од Изборниот законик е уредено е дека за изборна кампања се смета јавно собирање и други јавни настани организирани од страна на учесникот во изборната кампања, јавно истакнување на плакати, видео презентации на јавни места, изборно медиумско и интернет претставување, дистрибуирање на печатени материјали и јавно претставување на потврдените кандидати од надлежните изборни органи и нивните програми.

Истакнуваме дека за интернет претставувањето кое учесниците во изборната кампања го вршат преку социјалните мрежи не е уреден начинот на

---

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор 17

**ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА ТВОЈА ПАРТИЈА СКОПЈЕ – ИЗБОРНА КАМПАЊА ЗА  
ПРЕДВРЕМЕНИ ИЗБОРА ЗА ПРАТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕ НА РСМ 2020  
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

---

организирање, плаќање, следење и известување до надлежните органи за овој вид на изборно претставување.

### **Рок за уплата на донации**

6.8. Согласно член 71 став 6 од Изборниот законик, донациите за финансирање на изборната кампања можат да се уплатуваат на трансакциската сметка на учесниците во изборната кампања најдоцна до денот на затворањето на сметката односно 60 дена по објавувањето на конечните резултати, давајќи законска можност за уплата на донации и по објавувањето на конечноста на резултатите од изборната кампања.

Исто така Извештај со образец за примените донации на трансакциската сметка за финансирање на изборната кампања, кој учесникот во изборната кампања е должен согласно член 84-б став 3 од Изборниот законик да го достави до надлежните институции еден ден по завршување на изборната кампања, не ги содржи сите уплатените донации односно донациите за период од 60 дена и тоа од денот на објавувањето на конечните резултати до денот на затварање на сметката.

Имајќи ги предвид наведените состојбите ревизијата смета дека во Изборниот законик потребно е да се преиспита вака утврдениот краен рок за уплата на донации односно потребно е да се утврди донациите да се уплатуваат најдоцна до денот на завршување на изборната кампања.

### **Финансиски извештаи**

6.9. Со донесувањето на Законот за изменување и дополнување на Изборниот законик во февруари 2020 година, („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 42/2020) извршено е дополнување на член 84-б со став 8, каде е уредено дека .....*„Финансиските извештаи на учесникот во изборната кампања е должен да ги изготви според одредбите на Законот за сметководството за непрофитните организации,“*.....

Истакнуваме дека во член 17 од Законот за сметководството за непрофитните организации е уредено дека непрофитните организации се должни да состават основни финансиски извештаи и тоа: биланс на состојбата, биланс на приходи и расходи и белешки кон финансиските извештаи.

Имајќи предвид дека во член 85 став 1 од Изборниот законик е уредено дека *„Учесникот во изборната кампања е должен ..... да поднесе Вкупен финансиски извештај со спецификација за трошоците за приходите и расходите во изборната кампања,“* ревизија смета дека потребно е да се изврши доуредување на член 84-б, став 8 од Изборниот законик со кој ќе се даде можност Министерството за финансии со подзаконски акт го уреди начинот на водење на деловните книги и подготвување на финансиските / финансискиот извештај

---

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор 18

**ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА ТВОЈА ПАРТИЈА СКОПЈЕ – ИЗБОРНА КАМПАЊА ЗА  
ПРЕДВРЕМЕНИ ИЗБОРА ЗА ПРАТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕ НА РСМ 2020  
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

---

за изборната кампања почитувајќи ги сите видови / извори на финансирање на изборната кампања кога не секогаш истите предизвикуваат паричен прилив на трансакциската сметка.

Исто така во однос на именувањето на финансискиот извештај „Вкупен финансиски извештај со спецификација за трошоците за приходите и расходите во изборната кампања,“ потребно е во називот да се усогласи терминот „трошоци“ со Законот за сметководството на непрофитните организации.

### **Казни и прекршочни одредби**

6.10. Во член 189-а од Изборниот законик предвидена е глоба во износ од 4.000 евра во денарска противвредност за радиодифузерот или печатениот медиум и глоба во износ од 500 до 1.500 евра во денарска противвредност на одговорниот уредник, кој нема да поднесе извештај за рекламниот простор искористен од секој учесник во изборната кампања и средствата кои се платени или се побаруваат по таа основа, најдоцна 15 дена по денот на завршувањето на изборната кампања предвидено во член 85-а од Изборниот законик. Од причина што прекршочни казни се предвидени само за радиодифузери и печатени медиуми, а не и електронските медиуми (електронските портали) кои исто така имаат обврска за доставување на наведениот извештај, ревизијата е на мислење дека е потребно доуредување на Изборниот законик со што и електронските медиуми (електронските портали) ќе бидат опфатни во делот на Казни и прекршочни одредби.

Со извршената ревизија на документацијата поврзана со платеното политичко рекламирање на учесникот во изборната кампања и извршениот увид на интернет страните на државните орган, констатиравме дека два (2) електронски медиуми (електронски портали) не доставиле Извештај за рекламниот простор искористен од секој од учесниците во изборната кампања и средствата кои се платени или се побаруваат по таа основа. (Прилог 3).

### **Други препораки**

6.11. Ревизијата укажува на потреба од номотехничко уредување на Изборниот законик поради тоа што одредени точки на одредени членови немаат следственост и во исто време во самите одредби на одредени членови има погрешно повикување.

6.12. Правната рамка со која се уредува начинот, условите и постапката за избор на претседател на РСМ, за избор на пратеници во Собранието на РСМ, за членови на советите на општините и Советот на градот Скопје, за избор на градоначалник на општина и градоначалник на градот Скопје, начинот и постапката на евидентирање на избирачкото право, водење на Избирачкиот список, определување на границите на изборните единици и утврдувањето,

---

Ревизорски тим:

Овластен државен ревизор 19

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

**ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА ТВОЈА ПАРТИЈА СКОПЈЕ - ИЗБОРНА КАМПАЊА ЗА  
ПРЕДВРЕМЕНИ ИЗБОРА ЗА ПРАТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕ НА РСМ 2020  
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

---

менувањето и објавувањето на избирачките места, како и условите за функционирање на избирачките места, се темели на Изборниот законик.

Со извршениот увид во наведените законски акти ревизијата констатира дека до периодот на известување од извршената ревизија истиот е повеќе пати менуван и дополнуван и не постои пречистен текст.

Ревизијата смета дека е потребно Собранието на Република Северна Македонија да ја задолжи Законодавно - правната комисија на Собранието на РСМ да утврди пречистен текст на Изборниот законик и истиот термилошки да го усогласи со уставот и со правниот систем.

---

*Ревизорски тим:*

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_

*Овластен државен ревизор* 20

\_\_\_\_\_

**ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА ТВОЈА ПАРТИЈА СКОПЈЕ – ИЗБОРНА КАМПАЊА ЗА  
ПРЕДВРЕМЕНИ ИЗБОРА ЗА ПРАТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕ НА РСМ 2020  
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

<b>ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА ТВОЈА ПАРТИЈА СКОПЈЕ – ИЗБОРНА КАМПАЊА ЗА ПРЕДВРЕМЕНИ ИЗБОРА ЗА ПРАТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕ НА РСМ 2020</b>			
<b>ВКУПЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ СО СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ ВО ИЗБОРНА КАМПАЊА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 28.05.2020 ДО 10.08.2020 ГОДИНА</b>			
			во 000 денари
Опис на позицијата	Образложение	28.05.2020 до 10.08.2020	
<b>Приходи</b>	<b>3.1.</b>		
Приходи од донации во пари	3.1.1		7
Приходи од членарини	3.1.2.		40
<b>Вкупно приходи на трансакциската сметка за изборна кампања</b>			<b>47</b>
Парични средства обезбедени за објавување на платено политичко рекламирање	3.1.3.		<b>1,994</b>
<b>Вкупни приходи за изборна кампања</b>			<b>2,041</b>
<b>Расходи</b>	<b>3.2.</b>		
Пресметани расходи по основ на обврски за објавено платено политичко рекламирање	3.2.1		1,994
Издатоци за реклама и пропаганда	3.2.2		26
Судски, адвокатски и правни услуги	3.2.3		19
Данок на личен доход	3.2.4		2
<b>Вкупни расходи за изборна кампања</b>			<b>2,041</b>

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор 21

\_\_\_\_\_